

1.	Наслов на наставниот предмет	ПАТОЛОГИЈА НА ЈАЗИКОТ			
2.	Код	ДЛ - 222			
3.	Студиска програма	Тригодишни стручни студии за дипломиран логопед			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Катедра за ОРЛ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас Скопје			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	Втора/IV	7.	Број на ЕКТС кредити	10
8.	Наставник	Проф.д-р Јане Нетков Асс.докторанд д-р Татјана Георгиевска Јанческа М-р Мира Јовановска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма: <ul style="list-style-type: none"> • Стекнувања на знаења за патолошките состојби во јазикот кај децата и возрасните • Да ги совлада теоретските пристапи и модели кон патологијата во развојот на јазикот кај децата и возрасните 				
11.	Содржина на предметната програма: Теоретска настава: <ul style="list-style-type: none"> • Етиологија за настанување на афазии и дисфазии кај деца и возрасни • Класификација на афазииите • Клиничка слика • Алексија и дислексија • Аграфија, дисграфија и дисортографија • Дискалкулија • Тестови за испитување и дијагностицирање на афазии и дисфазии кај деца и возрасни Практична настава: <ul style="list-style-type: none"> • Запознавање со основните методи и пристап во работата со лицата со сите видови на патолошки состојби на јазикот Пракса: Пракса е задолжителна и се изведува на различни одделенија под водство на ментор-професор и логопед одговорен затој оддел. Студентот е должен да се вклучи во сите активности вон часот на полно работно време за што води дневник.				
12.	Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби/работилници, семинари, пракса				
13.	Вкупен расположив фонд на време	230 часа			
14.	Распределба на расположивото време				
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	60 часа	
		15.2.	Вежби, Семинари	60 часа 10 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Пракса	100 часа	
		16.2.	Самостојни задачи		
		16.3.	Домашно учење		
17.	Начин на оценување/бодови				
	17.1	Континуирани проверки	мин.-макс.		

	17.2	Завршен испит	мин.-макс.	
	17.3	Семинарска работа/проект (презентација: усмена)	мин.-макс.	
	17.4	Активно учество	мин.-макс.	
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		до 59 бода	5 (пет) F
			од 60 до 68 бода	6 (шест) E
			од 69 до 76 бода	7 (седум) D
			од 77 до 84 бода	8 (осум) C
			од 85 до 92 бода	9 (девет) B
			од 93 до 100 бода	10 (десет) A
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности, вклучително и учеството во континуираните проверки на знаењето за да добие потпис.		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата			
22.	Литература			
		Задолжителна литература		
22.1.	1.	Клиничка Логопедија 1 и 2 , Проф. Др С. Голубовиќ		
	2.	Авторизирани предавања од предавачите		
		Дополнителна литература		
22.2.	1.	Авторизирани предавања од предавачите		